



Вести / Македонија

Во Скопје седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа на ЈИЕ





Скопје, 7 март 2013 (МИА) - Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ денеска ќе отвори седиште во Скопје.

По повод отворањето на седиштето, свеченост ќе се одржи во Музејот на македонската револуционерна борба, на која ќе се обратат министерот за здравство Никола Тодоров, регионалниот директор на СЗО за Европа, Сузана Јакаб и Горан Черкез, помошник-министер за здравство од Босна и Херцеговина, претседавач на извршниот комитет на Мрежата.

Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ е регионална иницијатива која постои веќе 10 години, како активен учесник во глобалните здравствени текови и претставува заедничка иницијатива на министрите за здравство на Хрватска, Албанија, Босна и Хецеговина, Молдавија, Романија, Србија, Црна Гора и Македонија, како и на нивните партнери: Совет на Европа, СЗО-регионална канцеларија за Европа, Банката за развој на Советот на Европа, Европска Унија (во својство на опсервер), Белгија, Норвешка, Швајцарија, Словенија, Велика Британија, Грција, Италија, Франција, Унгарија, Шведска и Израел.

- Отворањето на седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на земјите од Југоисточна Европа претставува значајно меѓународно достигнување и потврда за заложбите и добрите политики на Македонија, како една од најактивните држави членки во мрежата, стои во соопштението од Министерството за здравство.

 Сподели

 Like  Be the first of your friends to like this.

Извор: МИА
 Веста подлежи на авторски права и права за копирање и истата не смее да се користи за комерцијални цели или реемитување.
 Објавена на 07 03 2013 08:06:16
 Оваа вест е прочитана 12 пати

КОМЕНТАРИ


Користете ја истата комбинација на корисничко име и лозинка со кои сте регистрирани на <http://forum.idividi.com.mk>

Корисничко име:

Лозинка:

Ако не сте регистрирани, регистрирајте се **тука**



Кликни и дознај повеќе

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Најново во Македонија

Пуштена во употреба новата детска градинка во Реонски центар во Аеродром



Цвеќе и гратис миење на автомобилите на жените возачи

Во Битола претставени програми за студирање на универзитетите во Турција


Охридската полиција им делеше цвеќе на жените – учеснички во сообраќајот

 **Групата млади се разотидоа без поголеми инциденти**
















Најчитано во Македонија

 **Ескалираат судирите меѓу демонстрантите и полицијата, запален автобус**


 **Љубовниот живот на Гоце Делчев**

 **Хаос во Скопје: Каменувани автобуси, нападнати ученици**

 **Антимакедонските вести во Грција преминаа во**

- IDIVIDI Сервиси
-  ТВ во живо
 -  ТВ програма
 -  Речник
 -  Форум
 -  Games
 -  Именик
 -  Огласи
 -  Multibox
 -  Мое видео
 -  Chat
 -  Фото
 -  МАArena
 -  Webmail
 -  E-cards
 -  [Ш] ФОНТ конверт

instantinfo.mk

IDIVIDI Речник

Powered by MagnumPRO

Временска прогноза

	12°C	Битола
	8°C	Охрид
	12°C	Скопје

Виц на денот

И се јавил дечкото на девојката и рекол:
 - Дојди кај мене, нема никој.
 Девојката се истуширала, се дотерала, отишла кај него и ... немало никој.